



БАРАЊЕ ЗА БРИШЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

1. Барател:

Име и презиме	Телефон
Адреса на живеење	Е-маил

2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

(Ве молиме, означете го соодветното поле)

- Претплатник
- Вработен
- Ангажирано лице (соработник)
- Друга категорија на субјект на лични податоци

3. Причина поради која барате да се избришат Вашите лични податоци

Согласно членот 21 од ЗЗЛП¹ барам од МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ да ги избрише личните податоци што ги чува за мене.

Поради сензитивната природа на бришењето на личните податоци согласно член 21 од ЗЗЛП, потребно е да бидат исполнети неколку услови пред да го разгледаме барањето. Ве молиме да ја наведете причината поради која сакате да се избришат Вашите лични податоци и да приложите соодветни документи за да се оправда барањето.

(Ве молиме, означете го соодветното поле)

- Сметам дека моите лични податоци повеќе не се потребни за целите за кои првично се собрани и обработувани
- Не се согласувам повеќе со обработката на моите лични податоци
- Приговарам на Вашата обработка на моите лични податоци, согласно моето право од член 25 став (1) од ЗЗЛП
- Сметам дека моите лични податоци незаконито се обработуваат
- Сметам дека имате законска обврска да ги избришете моите лични податоци

¹ Закон за заштита на личните податоци (службен весник на СРМ бр.42/2020)



Како што е утврдено во членот 21 став 1 од ЗЗЛП, имате обврска да ме информирате за преземените дејствија во рок од 30 дена од приемот на барањето.

4. Кои податоци и информации барате да ги избришеме?

Опишете ги податоците и информациите што сакате да се избришат:

5. Документи доставени во прилог на ова барање:

Документи кои го оправдуваат бришењето на податоците

- _____
- _____

Одговорот на ова Барање, доставете го:

- на мојата адреса на живеење
- на мојата е -маил адреса

Јас, _____ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ да го утврди мојот идентитет, а доколку е потребно, за целите на оваа постапка, ќе доставам и дополнителни информации.

Предупредување - Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: _____

Датум: _____

Пополнетото барање доставете го на следната адреса:

За офицерот за заштита на личните податоци:

МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ, Максим Горки бр.11/1, кат 3, 1000 Скопје,

е-маил: ozlp@mtel.mk



Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на личните податоци:

Преземени дејствија:	Да	Не
Да се наведе што е преземено: _____		
Да се наведе зошто се одбива барањето: _____		
Офицер за заштита на лични податоци Име и презиме: _____ Контакт: _____	Датум <small>Click or tap to enter a date.</small>	
Потпис: _____		

Личните податоци кои ги доставивте до нас, ќе ги обработуваме единствено за постапување по поднесеното барање. Податоците во врска со ова барање ќе ги чуваме 5 години од затворање на ова барање за оперативни, статистички и ревизорски цели.



БАРАЊЕ ЗА ИСПРАВКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

6. Барател

Име и презиме	Телефон
Адреса на живеење	Е-маил

7. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

(Ве молиме, означете го соодветното поле)

- Претплатник
- Вработен
- Ангажирано лице (соработник)
- Друга категорија на субјект на лични податоци

8. Опис на барањето за исправка на лични податоци

Согласно членот 20 од ЗЗЛП, барам од МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ да ги исправи односно дополни моите лични податоци, и тоа:

Како што е утврдено во членот 20 од ЗЗЛП, имате обврска да ме информирате за преземените дејствија во рок од 15 дена од приемот на барањето.

9. Документи доставени во прилог на ова барање:

Документи кои ја оправдуваат исправката на податоците

- _____
- _____

Одговорот на ова Барање, доставете го:

- на мојата адреса на живеење
- на мојата е-маил адреса



Јас, _____ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ да го утврди мојот идентитет, а доколку е потребно, за целите на оваа постапка, ќе доставам и дополнителни информации.

Предупредување - Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: _____ Датум: _____

Пополнетото барање доставете го на следната адреса:
 За офицерот за заштита на личните податоци:
 МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ, Максим Горки бр.11/1, кат 3, 1000 Скопје,
 е-маил: ozlp@mtel.mk

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на личните податоци:

Преземени дејствија:	Да	Не
Да се наведе што е преземено: _____		
Да се наведе зошто се одбива барањето: _____		
Офицер за заштита на лични податоци Име и презиме: _____ Контакт: _____	Датум Click or tap to enter a date.	
Потпис: _____		

Личните податоци кои ги доставивте до нас, ќе ги обработуваме единствено за постапување по поднесеното барање. Податоците во врска со ова барање ќе ги чуваме 5 години од затворање на ова барање за оперативни, статистички и ревизорски цели.



БАРАЊЕ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

10. Барател:

Име и презиме	Телефон
Адреса на живеење	Е-маил

11. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

(Ве молиме, означете го соодветното поле)

- Претплатник
- Вработен
- Ангажирано лице (соработник)
- Друга категорија на субјект на лични податоци

12. Причина поради која барате ограничување на обработката на личните податоци

Согласно членот 22 од ЗЗЛП², барам од МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ да ја ограничи обработката на моите лични податоци

(Ве молиме, означете го соодветното поле)

- ја оспорувам точноста на моите лични податоци
- обработката е незаконска, но не сакам личните податоци да ми бидат избришани
- личните податоци веќе не се потребни за првобитната цел, но сè уште не можат да се избришат бидејќи постои правен основ (заради воспоставување, остварување или одбрана на моите правни барања)
- чекам одговор по поднесен приговор согласно членот 25 од ЗЗЛП, со кој ја оспорувам обработката на моите лични податоци

Како што е наведено во член 16 став 3 од ЗЗЛП, имате обврска да постапите по барањето во рок од еден месец односно за покомплексни барања во рок од три месеци од денот на прием.

² Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на РСМ бр.42/2020)



13. Документи доставени во прилог на ова барање:

Документи кои го оправдуваат ограничувањето на обработката на податоците

- _____
- _____

Одговорот на ова Барање, доставете го:

- на мојата адреса на живеење
- на мојата е-маил адреса

Јас, _____ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ да го утврди мојот идентитет, а доколку е потребно, за целите на оваа постапка, ќе доставам и дополнителни информации.

Предупредување - Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: _____ Датум: _____

Пополнетото барање доставете го на следната адреса:
 За офицерот за заштита на личните податоци:
 МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ, Максим Горки бр.11/1, кат 3, 1000 Скопје,
 е-маил: ozlp@mtel.mk

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на личните податоци:

Преземени дејствија:	Да	Не
Да се наведе што е преземено:		
Да се наведе зошто се одбива барањето:		
Офицер за заштита на лични податоци	Датум	
Име и презиме: _____	Click or tap to enter a date.	
Потпис: _____		

Личните податоци кои ги доставивте до нас, ќе ги обработуваме единствено за постапување по поднесеното барање. Податоците во врска со ова барање ќе ги чуваме 5 години од затворање на ова барање за оперативни, статистички и ревизорски цели.





БАРАЊЕ ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ

14. Барател

Име и презиме	Телефон
Адреса на живеење	Е-маил

15. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

(Ве молиме, означете го соодветното поле)

- Претплатник
- Вработен
- Ангажирано лице (соработник)
- Друга категорија на субјект на лични податоци

16. Опис на барањето за повлекување согласност

- 1) **Согласно член 11 од ЗЗЛП, Ве известувам дека ја повлекувам согласноста да ми се обработуваат личните податоци** (наведете ги личните податоци и обработката за која се однесува ова барање):

и/или
- 2) **Согласно член 11 од ЗЗЛП, Ве известувам дека ја повлекувам согласноста за обработка на моите лични податоци за цел/и на** (наведете за која/кои цел/цели се однесува ова барање):

Јас, _____ потврдувам дека сите информации и податоци дадени во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ да го утврди мојот идентитет.

Предупредување - Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: _____

Датум: _____

Пополнетото барање доставете го на следната адреса:

За офицерот за заштита на личните податоци:

МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ, Максим Горки бр.11/1, кат 3, 1000 Скопје,

е-маил: ozlp@mtel.mk



БАРАЊЕ ЗА ПРЕНОСЛОВОСТ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

17. Барател:

Име и презиме	Телефон
Адреса на живеење	Е-маил

18. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

(Ве молиме, означете го соодветното поле)

- Претплатник
- Вработен
- Ангажирано лице (соработник)
- Друга категорија на субјект на лични податоци

19. Причина поради која барате ограничување на обработката на личните податоци

Согласно член 24 од ЗЗЛП³, барам преносливост на следните лични податоци:

Наведете дали барате податоците опишани во точка 2 од ова барање, Вие да ги добиете во структуриран, вообичаено користен и машински читлив формат или да му бидат пренесени на друг контролор (доколку постојат технички можности за тоа)?

Како што е наведено во член 16 став 3 од ЗЗЛП, имате обврска да постапите по барањето во рок од еден месец односно за покомплексни барања во рок од три месеци од денот на прием.

Одговорот на ова Барање, доставете го:

- на мојата адреса на живеење
- на мојата е-маил адреса

Јас, _____ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ да го утврди мојот идентитет, а доколку е потребно, за целите на оваа постапка, ќе доставам и дополнителни информации.

³ Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на РСМ бр.42/20)



Предупредување - Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: _____

Датум: `

Пополнетото барање доставете го на следната адреса:

За офицерот за заштита на личните податоци:

МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ, Максим Горки бр.11/1, кат 3, 1000 Скопје,

е-маил: ozlp@mtel.mk

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на личните податоци:

Преземени дејствија:	Да	Не
Да се наведе што е преземено:		
Да се наведе зошто се одбива барањето:		
Офицер за заштита на лични податоци	Датум	
Име и презиме: _____	Click or tap to enter a date.	
Потпис: _____		

Личните податоци кои ги доставивте до нас, ќе ги обработуваме единствено за постапување по поднесеното барање. Податоците во врска со ова барање ќе ги чуваме 5 години од затворање на ова барање за оперативни, статистички и ревизорски цели.



БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

20. Барател

Име и презиме	Телефон
Адреса на живеење	Е-маил

21. Категорија на субјекти на лични податоци на која припаѓате

(Ве молиме, означете го соодветното поле)

- Претплатник
- Вработен
- Ангажирано лице (соработник)
- Друга категорија на субјекти на лични податоци

22. Опис на барањето за пристап до лични податоци

Согласно член 19 од ЗЗЛП⁴, барам од МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ да ме информира за следново

(Ве молиме, означете го соодветното поле)

- Дали МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ врши обработка на моите лични податоци?
- Кои се целите на обработката на моите лични податоци?
- Кои категории на лични податоци ги обработува МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ за мене?
- Дали и на кои корисници или категории на корисници им се откриваат моите лични податоци?
- Во кој рок се чуваат моите лични податоци?
- Кои се изворите од кои се собираат овие податоци?
- Дали МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ донесува одлуки врз основа на автоматска обработка на податоци, кои имаат правни последици врз мене?
- Дали МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ врши пренос на моите личните податоци во трета земја?

Како што е наведено во член 16 став 3 од ЗЗЛП, имате обврска да постапите по барањето во рок од еден месец односно за покомплексни барања во рок од три месеци од денот на прием.

*Барам да ми се обезбеди копија од моите лични податоци, согласно членот 19 став (3) од ЗЗЛП

⁴ Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на СРМ бр.42/2020)



Одговорот на ова Барање, доставете го:

- на мојата адреса на живеење
- на мојата е-маил адреса

Јас, _____ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ да го утврди мојот идентитет.

Предупредување - Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: _____

Датум: _____

Пополнетото барање доставете го на следната адреса:

За офицерот за заштита на личните податоци:

МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ, Максим Горки бр.11/1, кат 3, 1000 Скопје,

е-маил: ozlp@mtel.mk



Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на личните податоци:

Информации кои се доставуваат на субјектот на личните податоци	Опис
назив и седиште и контакт податоците (веб страница, телефон, е-маил) на МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ	
контакт податоци за офицерот за заштита на личните податоци (име и презиме, е-маил, телефон)	
информација за целите на обработката за коишто личните податоци се наменети, како и правната основа за обработка	
информација за легитимните интереси што ги спроведува МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ или трето лице (доколку е применливо)	
информација за корисниците или категориите на корисници на личните податоци, доколку ги има	
информација за преносот на лични податоци во трета земја или меѓународна организација	



<p>информација за временскиот период за кој ќе се чуваат личните податоци, а ако тоа е невозможно, критериумите што се користат за одредување на тој период</p>	
<p>информација за постоењето на право да се бара пристап, исправка или бришење на личните податоци или ограничување на обработката на личните податоци кои се однесуваат на субјектот на личните податоци, или право на приговор за обработката</p>	
<p>информација за постоењето на право за повлекување на согласноста во секое време, без да се влијае на законитоста на обработката која била заснована на согласноста пред истата да биде повлечен</p>	
<p>информација за правото на поднесување барање до Агенцијата за заштита на личните податоци согласно ЗЗЛП</p>	
<p>информација дали давањето на личните податоци е законска или договорна обврска или услов кој е потребен за склучување на договор, како и дали субјектот на личните податоци има обврска да ги даде личните податоци и можните последици ако овие податоци не бидат дадени</p>	
<p>информација за постоењето на автоматизиран процес на одлучување, вклучувајќи го и профилирањето</p>	

<p>Официр за заштита на лични податоци</p> <p>Име и презиме: Контакт (е-маил, телефон):</p>	<p>Датум Click or tap to enter a date.</p>
<p>Потпис:</p>	



Личните податоци кои ги доставивте до нас, ќе ги обработуваме единствено за постапување по поднесеното барање. Податоците во врска со ова барање ќе ги чуваме 5 години од затворање на ова барање за оперативни, статистички и ревизорски цели.



ПРИГОВОР

23. Подносител

Име и презиме	Телефон
Адреса на живеење	Е-маил

24. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

(Ве молиме, означете го соодветното поле)

- Претплатник
- Вработен
- Ангажирано лице (соработник)
- Друга категорија на субјект на лични податоци

25. Причина заради која приговарате

Согласно член 25 од ЗЗЛП⁵, приговарам на обработката на моите лични податоци од страна на МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ (наведете ја причината):

Како што е наведено во член 16 став 3 од ЗЗЛП, имате обврска да постапите по приговорот во рок од еден месец односно во рок од три месеци од денот на прием.

Одговорот на овој приговор, доставете го:

- на мојата адреса на живеење
- на мојата е-маил адреса

⁵ Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на РСМ бр.42/2020)



Јас, _____ потврдувам дека сите информации и податоци во приговорот се точни. Разбирам дека е неопходно МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ да го утврди мојот идентитет, а доколку е потребно, за целите на оваа постапка, ќе доставам и дополнителни информации.

Предупредување - Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: _____

Датум: _____

Пополнетото барање доставете го на следната адреса:

За офицерот за заштита на личните податоци:

МТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ, Максим Горки бр.11/1, кат 3, 1000 Скопје,

е-маил: ozlp@mtel.mk

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на личните податоци:

Преземени дејствија:	Да	Не
Да се наведе што е преземено:		
Да се наведе зошто се одбива приговорот:		
Офицер за заштита на лични податоци Име и презиме: _____ Контакт: _____	Датум Click or tap to enter a date.	
Потпис: _____		

Личните податоци кои ги доставивте до нас, ќе ги обработуваме единствено за постапување по поднесениот приговор. Податоците во врска со овој приговор ќе ги чуваме 5 години од затворање на овој приговор за оперативни, статистички и ревизорски цели.